

# Објавен конкурсот за новинарски награди на ЗНМ



## АПЛИЦИРАЈТЕ ЗА НАГРАДИТЕ НА ЗНМ ЗА 2021 ГОДИНА

- „Крсте Петков Мисирков“ – награда за животно дело
- „Јашар Еребара“ награда за истражувачко новинарство
- Награда за најдобро новинарско известување за теми од локално и регионално значење за новинари од внатрешноста на С. Македонија

– Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) го објави конкурсот за новинарски награди за оваа година. Ќе бидат доделени наградите „Крсте Петков Мисирков“ за животно дело, „Јашар Еребара“ за истражувачко новинарство, а од минатата година, по одлука на Управниот одбор на ЗНМ, се доделува и наградата за најдобро новинарско известување за теми од локално и регионално значење за новинари од внатрешноста на земјава.

Како што соопштија од ЗНМ, за наградата за животно дело кандидатите може да се пријавуваат сами или по

Користиме колачиња за да го оптимизираме Вашето искуство на нашата веб страна. Со кликање на "Прифати ги сите" се согласувате на користење на сите колачиња. Можете и да кликнете на "Избери колачиња" за да сами изберете кои ќе бидат активни.

Избери колачиња

Прифати ги сите

Приказните треба да откриваат злоупотреби на власта и моќта, како и кршење на човековите права и слободи. Тие треба да бидат оригинални и поткрепени со факти проверени од разни извори на информации. Пријавата треба да содржи најмногу два новинарски производи кои се објавени во текот на минатата година.

За наградата за најдобро новинарско известување на теми од локално и регионално значење за 2021 година се пријавуваат новинари кои имаат објави во локални или регионални медиуми или се дописници на национални медиуми во државата. Пријавата и за оваа категорија може да биде поднесена од самиот новинар или по предлог на тројца колеги. И за оваа награда новинарите може да аплицираат најмногу со два новинарски производи кои биле објавени во текот на минатата година.

Во апликацијата за наградата за истражувачко новинарство и новинарско известување на теми од локално и регионално значење потребно е да се наведе функционален линк од објавата, а доколку се доставува во печатена форма материјалот треба да биде отпечатен или снимен на CD/USB.

– Пријавите треба да се достават до ЗНМ најдоцна до 15 февруари оваа година и тоа на електронска пошта „[contact@znm.org.mk](mailto:contact@znm.org.mk)“, лице за контакт е Билјана Настеска – Каланоска – 02/3298-139. Предметот на електронската порака треба да биде „ЗА ЗНМ НАГРАДА“, а секој апликант ќе добие повратна порака за прием. Препорачана пошта, адресирани до: Здружение на новинарите на Македонија, Градски Сид, блок 13, 1000 Скопје, РСМ или пријавите треба да бидат означени „За НАГРАДА“ во предметот на електронската порака или напишано на ковертот, соопштија од ЗНМ.

На добитникот на награда за животно дело ќе му се додели плакета, додека за најдобрата истражувачка сторија и за наградата за најдобро новинарско известување на теми од локално и регионално значење за 2021 година, наградените ќе добијат плакета, како и парични награди во износ од 1.000 евра по награда во денарска противвредност.

Изборот на добитниците ќе го изврши Комисија за доделување на наградите на ЗНМ.

---

Користиме колачиња за да го оптимизираме Вашето искуство на нашата веб страна. Со кликање на "Прифати ги сите" се согласувате на користење на сите колачиња. Можете и да кликнете на "Избери колачиња" за да сами изберете кои ќе бидат активни.

Избери колачиња

Прифати ги сите